



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 18

Скопје, 21 мај 1947 год.

Год. III

„Службен весник на НРМ“ излегуе повремено. Ракописите се испраќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр. 10 — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 дена од табак. Преплатата за една година 250 динари а за една полугодина 130 динари — Преплатата се испраќа преку Македонска стопанска банка — централна на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек, сметка 8-801-129 или се внася во самата администрација на весникот.

160

ЗАПИСНИК

Од I-та седница на I-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 10 април 1947 год.

Претседава, Претседателот на Народното собрание Д-р Борис Спиров.

Секретар, Првиот секретар Владо Малески.

Претседателот Д-р Борис Спиров го отвори I-то редовно заседание на Народното собрание во 9,30 часот со читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикнување Народното собрание на прво редовно заседание.

Читањето на Указот го ослушаа сите народни пратеници.

По тоа Претседателот ја отвори I-та седница на Народното собрание.

Пред да се прејде на утврдувањето на дневниот ред Претседателот Д-р Борис Спиров општуе на Собранието да до Народното собрание се испратени следните предлози:

од народните пратеници Наум Наумовски и Никола Вражански предлог на Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ и извештај од Законодавниот одбор по предлогот на Правилникот;

од Владата на Народна Република Македонија предлог на Финансовиот закон за Државниот буџет на НРМ за буџетска 1947 година и предлог на Државниот буџет на НРМ за 1947 година.

од Министерот на финансите на НРМ предлог на Закон за одобрување свршените сметки на приходите и расходите по буџетите за буџетските периоди јануари—март и април—јуни 1945 г. и републиканскиот буџет за период јули—декември 1945 год.; и

од Президиумот на Народното собрание на НРМ акт за потврдување Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесен на 4 април 1947 г. со кој е поставен за член на Владата на НРМ а како Министер на комуналните работи Киро Георгиевски.

Претседателот ги општуе молбите од народните пратеници за отсуство и по предлогот на Претседателот, Собранието одобруе отсуство на: Димитар Костаров 2 дена, Стојче С. Поповски 3 дена, Емил Канлага 3 дена, Насто Ѓеоргиевски 3 дена, Борис Гелџев 3 дена, Д-р Ѓошо Гавришовски 3 дена, Борко Темелковски 5 дена, Крсте Црвенков

ски 5 дена, Ристо Цупов 5 дена, Лазо Мојсов 5 дена и Кемал Сејфула 5 дена.

По тоа се прејде на утврдување на дневниот ред.

Претседателот му го предложи на Собранието за ова седница следниот дневен ред:

1) Извештај на Законодавниот одбор и

2) Претрес по предлогот на Правилникот за работата на Народното собрание на Народна Република Македонија;

3) Претрес по предлогот на Финансовиот закон за државниот буџет на НРМ за буџетската 1947 година и по предлогот на Државниот буџет на НРМ за 1947 година;

4) Претрес по предлогот на Закон за одобрување свршените сметки на приходите и расходите по буџетите за буџетските периоди јануари—март и април—јуни 1945 г. и републиканскиот буџет за период јули—декември 1945 година; и

5) Потврдување Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесен на 4 април 1947 год., со кој е поставен за член на Владата на НРМ, а како Министер на комуналните работи Киро Георгиевски.

Собранието го усвои предложениот дневен ред. Претседателот објавуе да се прејде на дневниот ред. Се прејде на 1 точка од дневниот ред.

Претседателот го повика извешателот на Законодавниот одбор Ѓеорги Ивановски да го прочита извештајот на Одборот.

По прочитаниот извештај Претседателот отвара дискусија во врска со извештајот. Се јавуе за збор првиот предлагач на проектот на Правилникот Наум Наумовски и во овојот говор го образложуе предлогот на Правилникот.

Како никој друг не се јави да говори Собранието, гласајќи со дигање рака го усвои предлогот на Правилникот во врска со.

Се прејде на дискусија во поединости по делови од предлогот на Правилникот. Како никој не се јави за дискусија, гласајќи член по член со дигање рака Собранието ги усвои без измени членовите од 1—52 од предлогот на Правилникот.

Се пристапи на гласање во целост. По извршеното поименито гласање Претседателот Д-р Борис Спиров го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 125 присатни народни пратеници и сите „за“, со што „Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ“ е конечно усвоен.

По тоа Претседателот ја прекинуе седницата во 11 часот со тоа да продолжи истиот ден во 16 часот.

Седницата се продолжи во 16-25 часот.

Пред да се прејде на дневниот ред, Претседателот ги соопштуе на Собранието молбите од Народните пратеници за отсуство и по предлогот на Претседателот Собранието одобруе отсуство на: Љубо Тренески 4 дена, Георги Ивановски 2 дена, Ката Јахтова 2 дена, Адем Кручи 2 дена, Душко Атанасовски 3 дена и Ванчо Бурзевски 4 дена.

Претседателот ја соопштуе молбата до Народното собрание од Руфат С. Али од село Рогле, тетовско, која што ќе биде препратена до Одборот на молбите и жалби за разгледување.

Се прејдуе на втора точка од дневниот ред: претрес на предлог на Финансовиот закон за Државниот буџет на НРМ за буџетска 1947 година и по предлогот на државниот буџет на НРМ за 1947 година.

Претседателот го повикуе известителот на Одборот за финансии на Народното собрание Димче Беловски да го прочита извештајот на Одборот. После прочетаниот извештај, известителот даде образложение по законот и буџетот и изјавуе да ќе гласа „за“.

Претседателот отвора начелна дискусија по „2 точки од дневниот ред.“

Говореше Министерот на финансии Даре Цимбаз, кои даде експозе за Државниот буџет на НРМ со Финансовиот закон.

После одморот од 10 минути седницата продолжи.

Говореа: Инж. Георги Василев, Министер на индустријата и рударството „за“, Крсте Симјовски, Министер на земјоделството и шумарството „за“, Никола Минчев, Министер на народната просвета „за“, и Д-р Вукашин Попадич, Министер на народното здравје „за“. Народните пратеници: Ирфан Динка (на албански јазик) „за“ и Васил Ѓорѓовски „за“.

По тоа Претседателот ја закачи седницата во 20,15 часот и идната ја закажуе за 11. IV во 8 часот со продолжение на дневниот ред.

Секретар,

Владо Малески, с. р.

Претседател,

Д-р Борис Спиров, с. р.

181

ЗАПИСНИК

од VI-та редовна седница на I-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ, одржана на 8 II 1947 год.

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвори VI-та редовна седница.

Секретар, првиот секретар на Народното собрание Владо Малески.

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвори VI-та редовна седница на I-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ во 16,10 часот.

Прочитаниот записник од V-та редовна седница на Народното собрание, Собранието го прими без забелешка.

Претседателот ги соопштуе на Собранието молбите од народните пратеници за отсуство и по предлогот на претседателот, Собранието одобруе отсуство од 2 дена на Д-р Димитар Несторов Шибаси Халаџи, Велија Вели Милаш В. Ивановски, Наум Сотировски и Младен Николески, поради неодољливи службени работи.

По тоа претседателот ја прочита молбата од народ-

ниот пратеник Смаил Вејселовски со која ја повлечуе остатоката на својот пратенички мандат подадена пред Народното собрание на 3 јануари оваа година, бидејќи сега му се отвориле можности да ги посетуе седниците на Народното собрание. Собранието му ја уважи молбата.

Се прејдуе на дневниот ред, утврден на минатата седница на Народното собрание: Проект-закон за избор на одборници на народните одбори.

Претседателот го повикуе известителот на Законодавниот одбор народниот пратеник Никола Вражалецки да го прочете извештајот на Законодавниот одбор. После прочетувањето на извештајот, известителот на Законодавниот одбор Никола Вражалецки даде образложение на Проект-законот.

Претседателот го ставуе Проект-законот на дискусија во начело.

Говореа: Диме Бојановски, Министер на трговијата и снабдувањето „за“, Д-р Ѓошо Гаврилски „за“, Страшил Гигов „за“, Исмаил Ремзи „за“, Димче Зографски „за“ и Д-р Неџа Аголи, Министер на социјалните грижи (на албански јазик) „за“.

По завршената дискусија Претседателот го ставуе Проект-законот на гласање во начело. Собранието со дигање рака го усвои едногласно Проект-законот во начело.

Се прејдуе на дискусија во поединости.

Претседателот објавуе по Проект-законот ќе се дискутира во поединости по глави. Како никој не се јави за дискусија на глава I, известителот на Законодавниот одбор пристапи на читање Проект-законот член по член.

Собранието со дигање рака ги усвои без измени членовите од 1 до 4 на Проект-законот. При чл. 5 на Проект-законот, народниот пратеник Епаминонд Попандинов направи забелешка и предложи да се думата „со степен“ во чл. 5 како и чл. чл. 2 и 3 замени со думата „во следеа“. Известителот на Законодавниот одбор дава образложение по ставената забелешка и предлага да остане во Проект-законот тој термин „со степен“.

Собранието го усвои предлогот од известителот на Законодавниот одбор и чл. 5 Собранието го усвои без измени како што е прочетен од известителот.

Собранието со дигање рака ги усвои без измени членовите од 6 до 15 на Проект-законот.

По глава II Претседателот соопштуе да од Владата на НРМ се подадени амандamenti по член 16 и 17 на Проект-законот и дава збор на Потпретседателот на Владата Љупчо Арсов да ги образложи амандментите. По даденото образложение од името на Владата се предлагаат следните амандменти:

1. Член 16 од предлогот на Законот да се измени и да гласи така. Во општинските народни одбори се избираат:

„во околии до 20,000 жители 50 народни одборници;

во околии од 20,000 до 40,000 жители 50 до 75 народни одборници;

во околии преку 40,000 жители 75 до 100 народни одборници“.

2. Член 17 да се измени и така да гласи:

„Во градските и реонските народни одбори со степен на општинските народни одбори се избираат:

во градовите и реоните до 15,000 жители 50 народни одборници;

во градовите и реоните од 15000 до 25000 жители 50 до 65 народни одборници и

во градовите и реоните преку 25000 жители 65 до 80 народни одборници“.

Во Градскиот народен одбор на град Скопје се избораат 120 народни одборници.

Бидејќи во глава II немаше дискусанти, то Собранието гласајќи со дигање рака ги усвои чл. 16 и 17 со изменените текстови по амандманите како и членовите 18 и 19 без измени.

Се дава 10 минути пауза,

Седницата се наставува во 17,20 часот.

Како никој не се јави за дискусија по главите од III до XV на Проектот—законот, то протетоните членови од 20 до 95 Собранието гласајќи со дигање рака ги усвои без измени

Се пристапи на гласање во целост. По извршеното поменично гласање Претседателот го објави резултатот на гласањето: Гласале 136 присатни народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за избор на одборници во народните одбори е конечно усвоен.

По тоа Претседателот ја заклучува седницата во 18.15 часот и соопштува да идната седница ќе биде закажана поомеѓу.

Секретар,
Владо Малески, с. р.

Претседател,
Д-р Борис Спиров, с. р.

162

П РА В И Л Н И К

ЗА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА

(Усвоен на седницата на Президиумот од 13 април 1947 година).

Член 1.

Работите што му се дадени во надлежност на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија со Уставот на НРМ и Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот ќе ги врши спрема одредбите на овој Правилник.

За сите предмети решава Президиумот во полна седница освен во случај каде што со Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ и со овој Правилник е инаку предвидено.

Член 2.

Сите Укази, решенија и напатствија на Президиумот ги потпишува претседателот и секретарот, а решенијата и другите акти на Секретаријатот на Президиумот ги потпишува само секретарот.

Член 3.

Во случај на спреченост Претседателот го заменува потпретседателот по ред.

Член 4.

Седниците на Президиумот ги свикнува Претседателот по решение од Претседателството на Президиумот според потреба. Во поканата за седниците мора да биде укажан и дневниот ред на седницата. Сите членови на Президиумот треба навремено да бидат запознати со предметите за кои што ќе се решава на седницата.

Седницата ја раководи Претседателот. Претседателот е должен да ја свика седницата и на барање од пет членови на Президиумот. Ако така барала седница не биде сви-

кана во срок од пет дена, предложувачите можат сами да упатаат покана за седница.

Член 5.

Седниците на Президиумот по правило не се јавни и на нив можат да присуствуваат само членовите на Президиумот и членовите на Владата. Претседателството на Президиумот може да повика и други лица, ако е потребно да го чуе нивното мислење при решавањето на некое прашање.

Президиумот може по одредено прашање да одржи и јавна седница.

Член 6.

Седниците ќе се држат додека не се исцрпи дневниот ред.

Член 7.

Краток записник на седницата води Секретарот на Президиумот. За седниците на кои што се решава за молбите за помилување на осудени лица се водат посебни записници што ги потпишуваат сите присатни членови на Президиумот. По решение на седницата може да се води и стенографски записник.

Записникот се чита на почетокот на наредната седница. Ако Секретарот не ги усвои забелешките за записникот а забелешките не кје бидат повлечени, за забелешките ги пишува Президиумот без претрес.

Записникот се чита на почетокот на наредната седница и секретарот.

Стенографските белешки можат, спрема решението на седницата, да се објават во целост или делимично. Решенијата на Президиумот се објавуваат во „Службен весник на НРМ“.

Член 8.

Извештајите на поедини одделенија или комисии на Президиумот кје ги чита и застапува овој член на Президиумот што го раководи даденото одделеније или комисија.

За другите работи ќе реферира на седницата Претседателот или секретарот.

Член 9.

Начинот на работата на седницата мора да биде оглашен со началата од Правилникот за работата на Народното собрание.

Седницата е способна за работа ако е присутно мнозинството на членовите на Президиумот, а решенијата се донесуваат со мнозинство на гласовите.

За проучување одделни прашања Президиумот може да одреди посебна комисија од свои членови или од специјалисти.

Член 10.

Претседателот, потпретседателите и секретарот на Президиумот го сочинуваат Претседателството на Президиумот. Претседателството на Президиумот е овластено во името на Президиумот:

- 1) да свикнува со Указ заседанија на Народното собрание на НРМ,
- 2) да дава задолжителни толкувања на законите на НРМ;
- 3) да ги прогласува изгласаване закони; да издава укази; и
- 4) да поништува или укинува незаконити или неправилни решенија, наредби и напатствија од народните одбори.

Президиумот може да го овласти Претседателството на Президиумот да врши и други работи од неговата надлежност освен оние кои што според чл. 6 од Законот за Пре-

видиумот на Народното собрание на НРМ спаѓаат во исклучива надлежност на Президиумот.

Член 11.

Членовите на Претседателството на Президиумот пребиваат постојано во Скопје и можат да се оддалечат од Скопје само по решение на седницата на Претседателството.

Член 12.

Претседателството на Президиумот се собира кога што треба да се донесе некое решение. Решенијата се донесуваат со мнозинство на гласовите и се внесуваат во записник.

Член 13.

Службениците на Президиумот се поставуваат по препишите на Законот за државните службеници.

Претседател на Президиумот го извршува буџетот на Президиумот.

Член 14.

Претседателството на Президиумот ги раководи работите на Президиумот преку поедини одделенија што ги водат потпретседателите или секретарот на Президиумот.

Президиумот има следните одделенија:

- 1) Секретариат;
- 2) Одделение за изградување на народната власт; и
- 3) Одделение за помилување.

Член 15.

Секретариатот го раководи Секретарот на Президиумот. Секретариатот има:

- 1) Кабинет на Президиумот;
- 2) општа канцеларија;
- 4) сметководство, каса и економат; и
- 5) библиотека.

Член 16.

Одделението за изградување на народната власт ја врши оваа работа во врска со народните одбори која што со Уставот и законите на Федеративна Народна Република Југославија, со Уставот и законите на Народна Република Македонија, е дадена во надлежност на президиумот; како и надолжително толкување на законите на Народна Република Македонија и оценување согласноста на напатствијата, одлуките, решенијата и други акти на народните одбори со Уставот и Законите на Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Македонија.

Администрацијата на одделението ја раководи началникот на одделението.

Член 17.

Одделението за помилување го проучува и подготвува материјалот по молбите за помилување на седиците на Президиумот.

Администрацијата на одделението ја раководи началникот на одделението.

Член 18.

Со цел за извршување на одделенијата на Президиумот, Претседателството на Президиумот образува Правниот совет, составен од правни специјалисти (професори, судии, јавни обвинители и други правници). Правниот совет се собира на своите седници според потреба, а неговите седници ги свикнува и неговата работа ја раководи еден од потпретседателите на Президиумот.

Членовите на Правниот совет ќе добиваат хонорар од седниците или од реферат. Хонорарот го одредува Претседателството по предлог на одделението за чии прашања се расправа во Правниот совет.

Член 19.

При Претседателството на Президиумот постои комисија за признања и почесни звања на Народна Република Македонија, на чие чело стои еден од потпретседателите на Президиумот.

Член 20.

Овој Правилник влегува во сила со денот на изгласувањето во Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија.

П. Бр. 1

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател
Богоја Фотев с. р.

163

Врз основа чл. 23 од Законот за заштита на авторското право и Општите напатствија на Комитетот за култура и уметност при Владата на ФНРЈ бр. 5641 од 26 XII 1946 година Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 XII 1946 година го пропишувам овој

П Р А В И Л Н И К ЗА НАКНАДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ТЕ ПРАВА ЗА ИЗВЕДУЕЊЕ И ПРИКАЖУЕЊЕ КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Накнадите на носителите на авторските права од страна на лицата и што ги изведат или прикажуваат книжевните или уметничките дела, се плаќаат по одредбите на овој Правилник.

ІІ. НАКНАДИ ЗА ИЗВЕДУЕЊЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА

Член 2

Накнади за изведување уметнички дела се плаќаат по следните одредби:

1. Повремени приредби:

- а) конкретни без играчка од бруго на приходот дин. 4%
- б) шк. л. кн. концерти во школски простории од приредба — — — — — дин. 10%
- в) школски концерти извън школски простории од приредба — — — — — дин. 25.—
- г) свечани играчки, забави, посела, м. тине и чајанки. Височината на накнадите се одредува според местото во кое што се одржува приредбата, височината на улазниците, траењето на приредбата, целта на приредувањето и треба да се движи од динари — — — 100—1000.—
- д) Доколку на овие приредби се приредуваат и концерти, накнадата треба да изнесува — — — — — дин. 250—1500.—
- е) шк. л. кн. приредби во школото со играчка дин. 50.—

За сите овие приредби може со масовите народни организации да се склучуваат паушални договори за накнада.

В. Радио—станции

- а) радио—станции плаќаат за т. наречени мали права (носциска работа, рецитации итн.) од бруто претплатата — — — — — дин. 3%
- б) за пренос на сценски дела со музика (опери, оперети, балети и т. н. доколку изведувањето на овие дела се врши континуирано) ќе се плаќа накнада на минут дин.
- в) за сценски пренос без музика (драми, комедии и т. н.) за минут дин.

3. Биоскопи

За право за изведување на музика пред и после прикажување на филмот (плот), како и за изведување музика со журнал и тофилмови се плаќа по посетител:

- а) биоскопи со улазница од 4, 6 и 8 динари, како и биоскопи со улазница од 6, 8 и 10 динари 0,05,—
- б) биоскопи со улазница од 3, 9 и 12 динари 0,10,—
- в) биоскопи со улазница од 9, 12 и 15 и повеќе 0,15,—

Пресметките и плаќањата се вршат на крај на секој месец, а најдоцна до 5-от едниот месец.

4. Угостителски дукјани

- а) угостителски дукјани кои што имаат постојана музика се уврстуат спрема големината на местата, опсегот на работењето и влијат на музичките изведувања. Овие дукјани ќе треба да се поделат на четири категории од претставител на Заводот за авторско правно посредништво за Македонија, а на име на авторскиот жиро пар плаќањето треба да изнесува месечно динари 300—2000
- б) вариетет, борови и слични локални плаќаат преку зима месечно динари 3000—6000 а преку лето динари 1500—3000
- Ако им е на овие локали главната сезона во летото (крај езерата и други туристички места) плаќаат дин. 3000—3000
- в) за употреба на механичка музика (радио, грамфон, оркестри и т. н.) се плаќа 50 од сто од сумата под а) и б);
- г) за поединечно свирење во приредба на вљасникот на угостителскиот дукјан се плаќа спрема категоризацијата од а) 50—700

Б. Останато

- а) за употреба на радио апарати во трговски дукјани сладкарници и т. н. се плаќа месечно динари 60—200
- б) школи за играње, спрема бројот на учениците, плаќаат месечно дин. и 100—500
- в) свирање на панѓури, вртешки, гаржур и т. н. месечно динари 30—250
- г) весни музика за службено свирење годишно динари 100—50

д) домови на Југословенската армија, за другарски вечери и други приредби плаќаат најниската сума која што е одредена за дотичното место;

г) за изведување музика на јавни места и летовалишта, театри, се плаќа спрема одделната согласност со централните установи за летовалишта и туристички места.

III**НАКНАДИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА****Чл. 3.**

Накнада за прикажување уметнички дела се плаќа по следните одредби:

1. Државни театри.

- а) за дела на домашни автори, за премиера 20 од сто за другите претстави 15 од сто од бруто приходот (делото мора да ја исполнува целата вечер).

Комитетот за култура и уметност при Владата на ФНРЈ може од случај до случај да одбери и за други претстави 20 од сто од бруто приходот.

Кој покуш дела спремно по чинот, земено за еден чин за примера 8 од сто, за други претстави 5 од сто;

- б) за странски дела 5% од бруто приходот.

- в) за преводи на странски дела се плаќа спрема тарифата за книжевни дела.

За преводи на текстови од странски музички дела се плаќа спрема тарифата, за книжевните дела по-векје 30%.

2. Други театри.

- а) за домашни дела 15% а најмалку динари 150—400
- б) за странски дела дин. 100—300
- в) за дела со музика износот од а) до б) повеќе 100

Пресметката и исплатата се врши за секоја претстава односно од театрите кои што работат постојано неделно.

Во горните суми не се засметани позајмици на музички материјал од други автори (композитори).

IV**ЗАВРШЕНИ ОДРЕДБИ****Чл. 4.**

Овој Правилник служи за регулирање на односите меѓу носителите на авторското право и лицата кои што ги прикажуваат или извониле книжните и уметничките дела и пред објавувањето на овој Правилник, до колку тие односи не се регулирани со посебен договор.

Чл. 5.

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 148
15—IV—1947
Скопје

Министер
за просвета
Н. Минчев, с. р.

164

Врз основа чл. 23 од Законот за заштита на авторското право и Општите напатствија на Комитетот за култура и уметност при Владата на ФНРЈ бр. 5455 од 16 XII 1946 година („Службен лист“ на ФНРЈ бр. 106 од 31 XII 1946 год.) го пропишувам овој

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИСОЧИНАТА НА АВТОРСКИТЕ ХОНОРАРИ ЗА КНИЖЕВНО—УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА И НАУЧНИТЕ РАБОТИ

Чл. 1

Височината на авторските хонорари за книжевно-уметничките дела и научните работи се плаќа по одредбите на овој Правилник.

Чл. 2

За книжевно уметнички дела во проза и научни работи по штампан табак или паушално за цело дело; за поезија по еден ред на песната;

и тоа спрема следната табела:

Вид на литературата	Тираж во хиљади од	Височината на хонорар по печ. таб. (ок. 36.000 знакови)	Височината на науч. од хонорар за цело дело
1	2	3 Динари	4 Динари
1. Уметничка проза	7	1500—4500	
2. Уметничка приказка (до пол. штампан табак)			800—2000
3. Поезија за еден ред на песна — Динари 10-30	5		
Забелешки - за песна до 30 штампани реда која што има особена уметничка-книжевна вредност наградата може да се покачи од			1000—2000
4. Песна во проза			500—1000
5. Детска уметничка проза		1000—3500	
6. Илустровани приказки и книшки за дошколско време (не повеќе од еден табак)			800—3000
7. Теоретски работи од социјално економски, природни науки, философија, право, историја, уметност и кристика —	7	1500—4500	
8. Научно техничка и научно-попознавачка литература	7	1800—4000	
9. Научно популарна литература	15	1200—3500	
10. Пропагандно-техничка и популарна познавачка литература	20	1000—3000	
11. Учебници за високи школи	1	1500—3500	
12. Учебници за средни школи	20	1200—3000	
13. Учебници за основни училишта	30	1000—2500	
14. Буквари	50	1000—2000	
15. Расправи за енциклопедии и речници			2000—5000
16. Преводи:			
а) Уметничка литература			

Вид на литературата	Тираж во хиљади до	Височината на хонорар по печ. таб. (ок. 36.000 знакови)	Височината на науч. од хонорар за цело дело
1	2	3 Динари	4 Динари

во проза вклучувајќи ја и детската — 400—2500
 б) поезија за еден ред од песна 2— 20
 в) Социјално-економски и Филосовски дела 400—2500
 г) други преводи 400—1000

17. Составување лексиконски реџици — 1000—2500
 18. Составување антологии на уметничка литература 300— 800
 19. Составување други антологии 200— 800
 20. Избор на литература и материјал за собрани дела во една свеска на предметни и други каталози или библиографски прирачници 300— 500
 21. Составување зборници на правни прописи 200— 600
 22. Составување зборници на архивски материјал 200— 600
 23. Коментари и забелешки 600—3000

Чл. 3

Авторските хонорари назначени во точките: 2, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 се одредуваат независно од тиражот.

Највисоките стопи на авторските хонорари одредени за преводи во точка 16 можат да се плаќаат само за одговорен превод т. сл. за опремен за штампа на кој што не му е потребна никаква редакција.

Чл. 4

Назначеното — авторски хонорар во горната табела жонплатаат за првото издавање. Ако тиражот назначен во табелата ја надминува назначената цифра, остатокот се смета за второто издање.

За второто издање се плаќа 60% од сумата предвидена за првото издавање, ако е тиражот поголем од половината на првото издавање. Ако е тиражот помал од половината на првото издавање, не се плаќа како трето издавање.

За третото издавање се плаќа 40%, за четвртото 30%, а петото 20% од сумата предвидена за првото издавање, без оглед на висината на тиражот.

Чл. 5

При договорувањето за авторскиот хонорар во границите на ставките предвидени во оваа табела, издавачките претпријатија не земат во оглед уметничката и научната вредност на делата кои што се издават.

Авторските хонорари предвидени во оваа табела не се плаќаат и за оние книжевно уметнички дела и научни работи кои што посетелот на авторските права е државата.

Чл. 6

Ако е делото еднаш веќе издадено кај друг издавач на подрачјето на Федеративна Нар. Република Југославија, тоа е права кој новиот издавач како второ издавање.

За целокупните собрани дела автори се плаќаат хонорари одредени за првото издавање.

Кога авторот го преработува своето дело и преработувачот сочинува најмалку 25% од обимот на првобитното дело, вторскиот хонорар ќе се плати како за прво издавање.

Чл. 7

Штампање драмски дела (во проза или стих) се плаќаат во преписите на оваа табела.

Сите видови литература печатени во весниците часописите и др. публикации се плаќаат по оваа табела оразмерно спрема предвидениот печатен табак (од околу 36.000 знакови), а кој што хонорар нема да биде помал од четвртината на хонорарот предвиден за цел печатен табак.

За издавање композиции ќе се плаќа на авторите 10-15% од продајничката цена.

Чл. 8

Од договорениот авторски хонорар врз основа на оваа табела ќе се плаќа 60% кога ракописот се утврдува, а остатокот кога делото излегува од печат.

Дозволно е давано аконтации на име хонорар и пред горните срокови.

Во особени случаи и со одобрение од Министерството за просвета на НРМ можат да се договорат меѓу носителот на авторското право и издавачот и подолги срокови за плаќање на авторскиот хонорар.

Чл. 9

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народната Република Македонија“.

Број 148 — 15 IV 1947 — Скопје

Министер за просвета

Л. МИНЧЕВ, е. р.

Б65

Врз основа на чл. 16 од Повелбата за временото устројство на санитарно-ветеринарната служба во Н. Р. Македонија донесуваме

П Р А В И Л Н И К

за ветеринарно-медицинските такси, кој ќе се собираат од ветеринарните лекари и фелдшери во ветеринарните лечебници и надвор од нив.

№-р по ред	Наименование на манипулациите	ТАКСИ
		во лечебниците

1. Преглед, лекување и др.

а) На едер добиток и куче	10 ден.
б) на ситен добиток	5 "
в) на егзотични животини и птици	10 "
г) на питоми ајаци	2 "
домашните птици се прегледуваат бесплатно.	

№-р по ред	Наименование на манипулациите	ТАКСИ
		во лечебниците
2	За давање ленови внатрешно:	
	а) Ап, болус, електруариј раствор и капсула	2 "
	б) со носна сонда	5 "
3	За разни манипулации при лекувањето:	
	а) Триене или мачкање на телото со разни медикаменти	5 "
	б) инхалација — испасена	
	в) компрес-облог	5 "
	г) миење на раки	5 "
	д) миење навагината:	
	ситен добиток	5 "
	јадор добиток	5 "
	г) миење на утерусот:	
	ситен добиток	5 "
	јадор добиток	10 "
	е) шиење на рана	10—15 "
	ж) отворување, чистење и миење на абцес	10—20 "
	з) поставување на фитил за дренажа	5 "
	ш) преврзување	5 "
	ј) клизма — една	10—15 "
	к) гипсрање	10 "
	л) експлорација на ректумот	10—20 "
4.	Инјекции:	
	а) Подкожна, интрадермална и интра-мускулна	2 "
	б) интравенозна	5 "
	в) интратрахеална	5 "
	г) интраперитонеална	10 "
	д) думбална, паралумбална и епидурална	20 "
	г) интравенозна инфузна на серум и разни медикаменти и др. раствори	15 "
	е) во мевот на овци	5 "
	ж) двократно лекување против дијабетус со интратрахеална инјекција:	
	а) на една овца	2 "
	б) на едно говедо и свиња	5 "
	Во таксата под точка е и ж е вклучена и стајноста на лекаровата.	
5.	Пуштање на крв со:	
	а) Скарификација	5 "
	б) внасакација — пуштање на крв од вената со ланцета или канџа	10 "
6.	Разни горења (наутеризации):	
	а) Површинско, изгорување со разни железа	5 "
	б) точкато и др. горење со аутокраутер или електрокаутер	10 "
7.	Екстирпации (вадење и исечење) на:	
	а) Тумор и на туморот слични на-растоци	10—20 "

№-р по ред	манипулациите Наименование на	ТАКСИ	
		во лечебниците	
II Операции на главата:			
а)	Ампутација на роговите	30	м
б)	подсекување на роговите	20	м
в)	ресекција на долната вилица (инцизива)	30	м
г)	исекување на актиномикозна и бит. риномикозни израстоци	20—30	м
д)	трепанација на горновилничната празнина	30	м
е)	трепанација на челната празнина	30	м
III Операција на забите:			
а)	Пилење	10	м
б)	исекување	30	м
в)	вадење	30	м
г)	операција на зобна фистула	15	м
10 Операција на меките делови во устата:			
а)	Ампутација на врвот на јазикот	20	м
б)	исекување на различни тумори на жлезбите	10—20	м
11 Операција на органите на плунката:			
а)	Операција на каналот на плунката	30	м
б)	вадење на жлездата за плунка	20	м
12 Операција на носот и прените празнини:			
а)	Поставане на носни претени.		
1)	бикови	5	м
2)	нерези и маторци		м
б)	вадење на атеромс околу ранката		м
13 Операција на ушите:			
а)	Подсекување на ушите	5	м
14 Операција на очите и клепните:			
а)	Операција на горните и долните клепки	20	м
б)	пункција на роговната на окога	10	м
в)	вадење на очното јаболко	50	м
15 Операција на вратот:			
а)	Освободување на воздушниот мур (хио. вертербротомија)	20	м
б)	дисекција на вратната жила	25	м
в)	подврзување на артерија каротис	25	м
г)	операција на венозна фистула	25	м
д)	вадење на туѓа предмети и изра- стоци од фарингеалната туната	30	м
е)	расечување и пилење на доготтајот	30	м
ж)	расечување на грклавот	30	м
16 Операција на градите:			
а)	Пункција на градниот кош.	40	м
б)	пункција на перикардиумот	40	м
в)	отсечување на ребро	60	м
17 Операција на мезот:			
а)	Пункција на мезот		
1)	на едор добиток	30	м
2)	на ситен добиток	10	м

№-р по ред	манипулациите Наименование на	ТАКСИ			
		во лечебниците			
б) хернотомија:					
	1) за едор добиток	60	"		
	2) за ситен добиток	20	"		
в) лапаротомна:					
	1) за едор добиток	60	"		
	2) за ситен добиток	30	"		
18 Операција на стомакот и цревата:					
	а) Пункција на кормушката	20	"		
	б) гастротомна кај кучето	50	"		
	в) пункција на цревата	30	"		
	г) отсекување и зашивање на цревата	50	"		
	д) операција при испаѓањето на га- ното црево	20—50	"		
	е) промивање на стомакот	20	"		
	ж) истерување на стомашните втрост или храна со стомашни сонди	10	"		
19 Операција на полните органи кај машните добитци:					
А. Скопување:					
	I. Во поединечно: — ждребци	60	"		
		бикови	10	"	
		магаринца	20	"	
	II. Маска и мулина	60	"		
III. При пролетно општо скопување:					
	1) Бикови	5	"		
	2) ждребци (коња и магаринца)	20	"		
IV. Нерези				20	"
	V. Овни и прчови со „бурдице“	5	"		
	VI Магаринца „со бурдиното“	10	"		
Б. Крипторхиди — ингвинални и аб- доминални:					
	I. Ждребци	60	"		
	II. При ситен добиток	10	"		
	В. Ампутација на пенгест	60	"		
20 Операции на женските полни органи:					
А. Скопување на женските добитци:					
	I. Кобила, крава, биволица	60	"		
	II. Свиња	30	"		
Б. Царски расек:					
	I. При едор добиток	80	"		
	II. при ситниот добиток	30	"		
	В. Екстирпација на орашницата	40	"		
	Г. Експирпација на матрницата	60	"		
	Д. Зашивање на орашницата	10	"		
Е. Наместување на:					
	I. Вагината:				
	1) при едриот добиток	20	"		
	2) при ситниот добиток	5	"		
	II. Матрницата:				
	1) при едриот добиток	40	"		
	2) при ситниот добиток	10	"		
Ж. Вадење на плодот при:					
	1) едриот добиток	60	"		
	2) при ситниот добиток	20	"		

№-р по ред	Наименование на манипулациите	ТАКСИ	
		во лечебниците	
	И. Последотот при:		
	1) едриот добиток	40	д
	2) ситниот добиток	10	д
21	Операција на вимето:		
	а) Катетеризирање на млечниот канал при стенози зачепување	5	"
	б) ампулација на цицката	20	"
	в) ампулација на вимето	50	"
	г) интрамармарна инфузија на воздухот и др. кај родилна переза	20	"
22	Операција на органите за мочање:		
	а) Катетеризирање на:		
	I. Коњ, магаре и куче	10	"
	II. кобила, крава, биволица, овца и коза	5	"
	б) пункција на мочниот меур	20	"
	в) расечување на мочниот канал (уротомия)	30	"
	г) вадење на мочен камен	20—40	"
23	Операции на опашката:		
	а) Ампулација на опашката со лекување	20	"
	в) ампулација на опашката козметично:		
	I. на кучиња	30	"
	II. на коњи	30—50	"
24	Операции на нозите:		
	а) Тенотомија	30	"
	б) Ампулација на изпишни прсти:		
	I. Коњ или говедо	20	"
	II. Куче, мачка или свиња	10	"
	в) Операција на каракушот и точкасто изгорување при каракушот	30	"
25	Операции на копитото:		
	а) Укован и набоден	15	"
	б) разранување на венецот	10	"
	в) лункато копито	20	"
	г) операција на копитниот рак	30	"
	д) екстирпација на копитниот ресавец	40	"
	е) екстирпација на копитната стрелка	40	"
	ж) ресекција на копитните сувожилна (флексор-профундус)	50	"
	з) ексунгулација и ексарткулација на роговото копито:		
	I. Говедо или бивол	40	"
	II. Овца, коза или свиња	5	"
	и) Операција на папоњакот (панарициум) при:		
	I. Говедо и бивол	20	"
	II. Овца, коза или свиња	5	"
	ј) Потсекување и корегирање на копитата и ноктите	10	"
26	Стрижење на гривата при лекување:		
	а) Коњ, или магаре, куче и др.	10	"
27	Ветеринарно-медицинските уверенија при куповање и продавање, судски спорови и др.:		
	а) На коњ, муле, говедо и бивол	50	"
	б) магаре, ситен добиток, свиња или куче	30	"

№-р по ред	Наименование на манипулациите	ТАКСИ	
		во лечебниците	
	в) на черната живина при разни труења и др.	5	"
28	Преглед на трудни добици:		
	а) на кобила, крава, биволица и кучки	20	"
	б) на ситни животни	10	"
29	Секција на умрени добици по сакање на стопанинот:		
	а) на коњ, муле, магаре, говедо и бивол	100	"
	б) на овца, коза, свиња, куче или мачка	20	"
	в) на перната живина — отруена и др. — — —	5	дин.
	г) на екзотични животни — — — — —	100	дин.
30	Лабораторно истражување по сакање на стопанинот на:		
	а) крв — — — — —	20	дин.
	б) фекалии — — — — —	10	дин.
	в) моч (урина) — — — — —	10	дин.
	г) бактериолошко — — — — —	30	дин.
	д) паразитолошко — — — — —	20	дин.
	е) истражување на разни хранителни продукти	20	дин.
31	Изведените работи под точка 27, 28, 29 и 30 кога се вршат по службена должност, не по сакање на сопствениците, се вршат бесплатно.		
	1) Од таксите собрани за преглед и лекување, како и при лекувањето на дишничкокавалозата, по ветеринарните лечебници и надвор од нив се внесува во државната каса 70% а на ветеринарните лекари и фелдшери им припаѓа 30%. Кога работат во лечебниците 2 ветеринарни лекари или фелдшери процентот од 30% се распределува според вложениот труд.		
	Сумата која припаѓа на ветеринарните лекари (фелдшери) не може да надмине висината на едномесечна плата.		
	Вашокот оди во полза на државната каса.		
	2) За скопување на добици и продавање на противметилни препарати не се земат такси за преглед. Во таксата за скопување вклучена е и стојноста на лекарската.		
	3) При лекувањето во лечебниците и надвор од нив на болни добици од разни болести и педикули не се наплатуваат таксите за преглед, лекувањето и медикаменти. Лекувањето во расни комори е бесплатно.		
	При лекувањето во ветеринарни лечебници и надвор од нив на болни добици од татапус и проплатмаса таксите за преглед, лекување и лекарства се наплатуваат.		
	4) Во случај кога стопаните бараат лекарства за болести кога диагнозата е извесна (ситни рани, црвоусење и др.) се дозволува одпуштањето на медикаменти (креолин и др.) спроти плаќање само на таксата за медикаментите, за кое се издаваат од ветеринарните органи редовни расписки.		
	5) За земените такси за преглед, лекување и медикаменти во лечебниците се издаваат расписки.		
	6) За кутнување на добиците при икастрации, разни операции и прегледи во лечебниците и надвор од нив не се плаќаат посебни такси, но затоа стопаните се должни да даваат на ветеринарните органи помоштен пер-		

сонал, кога тие не располагаат со такъв или е леиот недостасточен.

7) За лекување надвор од лечебниците, стопаните се должни на ветеринарните лекови (Феддшерс), кој немаат превозно средство, да му осигураат такво, да платат пропишаните такси и дневницата која му следуе: следуе дневницата и на државните ветеринари.

8) Добитокот на државните установи се лекува во лечебниците бесплатно. Исто така не се плаќаат ни употребите медикаменти и др. Државните установи треба писмено да потврдуваат што добитокот е пана сопственост.

Добитокот на државните претпријатија не се ослободува од таксите.

9) На бедните стопани, кој докажуваат бедност со службени белешки од М.Н.О., добитокот се лекува во лечебниците бесплатно и се дава бесплатно медикаменти, специалитети и др. медицински материали.

10) Прегледите на кобили за приплод при пуштање на ждребци, а исто така и ветеринарниот опладување на добитокот се врши бесплатно.

11) За прекршување на овој Правилник за собирање на повисоки такси од наведените, нарушителите ќе се накажуваат согласно одредбите на Законот за сузбивање на недопустената трговија, недопустената шпекулација и стопанска саботажа.

12) Овој Правилник сменува Тарифата за ветеринарно-медицинските такси издадена под бр. 2606 од 24 X. 1945 година.

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањата во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

бр. 4968

Скопје, 16-V-1947 год.

МИНИСТЕР:

Крсте Симошки с. р.

166

На основание на чл. 13 буква „б“ и 17 ст. 1 од Законот за Удруженијата, соборите и другите јавни скупови, а след исполнување приписите од чл. 1, 15 и 16 од истиот Закон по предметот одобрување основувањето и работата на Друштвото за културна соработка на Македонија со СССР — Министерството на внатрешните работи на НРМ Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ОДОБРАВА СЕ спрема поставените Правила и Програма основувањето и работата на Друштвото за културна соработка на Македонија со СССР соседните во гр. Скопје а се право на целоста на целата територија на Народна Република Македонија.

Ова решение да се достави на Д-р ПАВЕЛ ШАТЕВ, како на подписник на пријавата на кого исто така да се достави е по еден примерок од Правилата и Програмата на Друштвото, на кои да биде ставен к азузлата на одобрените ето

Решението да биде еднократно објавено во „Службен весник на НРМ“ за сметка на Друштвото.

Таксата за решението по гр. бр 7 од Законот за таксите од 30 динари е залепена и пропишно понишкана.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија со бр. 5017/11-1-1947 год.

Министер на внатрешни работи на НРМ
Цв. Узуноски, с. р.

167

Со цел да се удоволи а нуждата за отварање аптека во село Гјорче Петров, околица Гјорче Петровска и врз основа на чл. 24 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, во врска со точ. 3 под г) од Решението на Владата на НРМ од 15 ноември 1946 година бр 12085/4, Министерот на народното здравје го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За одобрење на претпријатието за промет со лекови на Народна Република Македонија „РЕПЛЕКС“ да отвори државна аптека во село Гјорче Петров.

1) Одобрава се на претпријатието за промет со лекови на Народна Република Македонија „РЕПЛЕКС“ да отвори државна аптека во село Гјорче Петров, околица Гјорче Петровска.

2) Ова Решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Бр. 3336

14 април 1947 г.

Скопје

МИНИСТЕР

на народното здравје на НРМ

Д-р В. Попадич, с. р.

168

Во врска со Решението на Привредниот совет на ФНРЈ — за отредување предмети кои спаѓаат под планска распределба и потрошувачка издавам следна

НАРЕДБА ЗА ОТКУП НА АФИОН

1. — Сите овија лица — производители на афион — кои не било кои основ или начин притежваат каква количина на афион, истото да го предадат на Земското претпријатие за откуп и промет со земјоделски произведенија „Стокопроект“ — Скопје, однесено на нивните органи заклучно до 31 мај 1947 год. — поради откупување.

Доколку после овој срок се фати некое такво лице да притежва каква количина афион и не ја предал на поменатото претпријатие ќе биде накажано по Законот за сузбивање на недопустената трговија, недопустена шпекулација и стопанска саботажа, а афионот ќе му биде одземен.

2. — Афионот поменат во т. 1 од ова Наредба ќе го откупат откупните органи на Земското претпријатие за откуп и промет со земјоделски произведенија „Стокопроект“ — на терен, почев од денот на влегување во сила на ова Наредба.

3. — Се задолжуваат Окотиските и Градокиите народни одбори со одржанијата на оваа Наредба да го запознат населението на својата територија.

4. — Оваа Наредба станува на снага веднаш.

Број 6750

5 април 1947 год.

Скопје

Министер

на трговијата и снабувањето

Д. БОЈАНОВСКИ

189

Во врска со Решението на Министерството на земеделие и шумарство на Народна Република Македонија за времето и начинот на стрижењето на овци, овни и јагниња во стопанската 1947/48 година, а со цел да се спречи секоја непозволена трговија и шпекула со волна издавам следна

НАРЕДБА ЗА ПРОМЕТ СО ВОЛНА

1. — Од денот на влегувањето во сила, ова Наредба па до 15 јуни 1947 година заклучно се забранува продажбата на волната оставена на домаќинствата согласно чл. 4 Уредбата за стрижба и откуп на волната во економската 1947/48 година.

Оваа не се однесува на претпријатијата овластени за откуп на волната.

2. — Секое нарушение на оваа Наредба ќе се казни по Законот за сузбивање на недопуштена трговија, недопуштена шпекула и стопанска саботажии.

3. — Се задолжуваат: околските и градските народни одбори на територијата на Народна Република Македонија со поддржината на оваа Наредба да го запознат населението на своето подрачје.

4. — Оваа Наредба стапуе на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 7671

15, IV, 1947 година

Скопје

Министер

на трговијата и снабдувањето

Д. БОЈАНСКИ, с. р.

170

Врз основа точна 1 став II од Наредбата на Владата на ФНРЈ (Сл. лист на ФНРЈ бр. 30/47 година) за задолжително засејавање површините со памун и други ситропски култури во 1947 година ја издавам следната

НАРЕДБА за определување реони за засејавање со ситропски култури на територијата на Народна Република Македонија.

1) За реони во кои што определените површини спрема доставениот сејмен план задолжително ќе се засејат со ситропски култури; ги определувам следните околии и тоа:

Со памун: Битолска, Титов-Велешка, Гевгелијска, Кавадарска, Кратовска, Кумановска, Прилепска, Радовишка, Св. Николска, Скопска, Струмишка, Штипска и гр. Скопје.

Со кикирики: Титов-Велешка, Гевгелијска, Кавадарска, Кочанска и Струмишка.

Со сусам: Титов-Велешка, Гевгелиска, Кавадарска, Кочанска, Радовишка, Св. Николска, Струмишка и Штипска.

Со ориз: Титов-Велешка, Кавадарска, Кочанска, Кратовска, Радовишка, Струмишка, Штипска и Царево-село.

Оваа Наредба влегуе во сила од денот на потпишувањето, а ќе се објавува во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 3721

16 април 1947 година

Министер

на земјоделие и шумарство на

Н. Р. Македонија

К. СИМОСКИ, с. р.

Председателството на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија по извршеното сравнување со изворниот текст, установа во текстот на Финансовиот закон за државниот буџет на Народна Република Македонија за буџетска 1947 год., објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 17 од 23 IV 1947 г., се пократа печатно долу наведомата грешка и дава следната

ИСПРАВКА

на Финансовиот закон за државниот буџет на Народна Република Македонија за буџетска 1947 год.

Во чл. 2 точ. 13 стои:

„Околија — Гостивар: расходи во износ од дин. 17,050,030
приходи во износ од дин. 17,050,030

а треба да стои:

„Околија — Гостивар: расходи во износ од дин. 16,050,030
приходи во износ од дин. 16,050,030

Во членот 2 точ. 32 стои:

„Околија—Струмица: расходи во износ од дин. 11,335,516
приходи во износ од дин. 11,335,516

а треба да стои:

„Околија—Струмица: расходи во износ од дин. 12,335,516
приходи во износ од дин. 12,335,516

Бр. 511 — Од Председателството на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Председателството на Владата на Н. Р. М. по извршеното сравнување со изворниот текст, установи да во текстот на Уредбата за цените на градежните услуги, кои што ги вршат државните градежни претпријатија од локално значење и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија во Н. Р. М., објавена во „Службениот весник на Н. Р. М.“ Бр. 9 од 21 II 1947 год. се поткрале долунаведените грешки и дава

ИСПРАВКА

на Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од локално значење и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија во Н. Р. М.

Во став 2 чл. 1 — вториот и третиот ред треба да се бришат.

Во истиот член 1 став 4 во третиот ред згора место зборот „која“ треба да стои „кој“.

Во чл. 3 став 1 место првиот ред кој гласи: „Од непредвидената остварена печалба, до 50% „треба да стои: „Од предвидената печалба од 25%, до 50%, во“

Во истиот член 3 став 3 во третиот ред згора место зборот „50%“ треба да стои „до 50%“

Во чл. 4 став 1 во првиот ред место зборот „предвидената“ треба да стои „непредвидената“.

Во истиот чл. 4 став 4 во првиот ред згора место зборот „Под“ треба да стои „Тој“

Од Председателството на Владата на НРМ, 16 мај 1947 год. Бр. 4318.

СОДРЖАЈ

Рег. бр.	Бр. на стр.
160 ЗАПИСНИК од Првата седница на Првото редовно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 10 април 1947 год. — — — — —	187—188
161 ЗАПИСНИК од Четвртата редовна седница на Првото воопшто заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 8 Фебруар 1947 год. — — — — —	188—189
162 ПРАВИЛНИК за внатрешната организација на работата на Президиумот на Народното собрание на Н. Р. Македонија — — — — —	189—190
163 ПРАВИЛНИК за вкнада на авторите на авторските права за изведување и прикажување книжевни и уметнички дела — — — — —	190—191
164 ПРАВИЛНИК за височината на авторските хонорари за книжевно уметничките дела и научните работи — — — — —	192—193
165 ПРАВИЛНИК за ветеринарно-медицинските такси, кои ќе се собираат од ветеринарните лекари и фелдшери во ветеринарните лечебници и на двор од нив — — — — —	193—194
166 РЕШЕНИЕ за одобрување работата на Друштвото за културна соработка Македонија со СССР — — — — —	194
167 РЕШЕНИЕ за отварање на државна аптека во с. Гј. Петров — — — — —	196
168 НАРЕДБА за откуп на афионот — — — — —	196
169 НАРЕДБА за промет со волна — — — — —	197
170 НАРЕДБА за определување реони за засејување со суптропска култури на територијата на Н. Р. Македонија — — — — —	197